

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 63

27 март 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
892. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	2	и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.....	8
893. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и рурален развој.....	2	897. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	11
894. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	3	898. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	14
895. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.....	3	899. Утврдена единствена листа на кандидат за Претседател на Република Северна Македонија.....	14
896. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата		900. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	14
		901. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	15
		902. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	15
		Огласен дел	1-160

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****892.**

Врз основа на член 383 став (1) точка 1) и член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и член 13 став (1) точка 1) од Статутот на АД за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/05, 100/08, 162/08 и 21/15), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на АД за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 19 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Македонија“, бр.74/05, 100/08, 162/08 и 21/15), насловот се менува и гласи:

„Статут на АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје“.

Член 2

Во членот 1 по зборовите: „Електрани на“ се додава зборот „Северна“.

Член 3

Во членот 3 во ставовите (1) и (2), по зборовите: „Електрани на“ се додава зборот „Северна“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Друштвото има скратено име „АД ЕСМ-Скопје“.

Член 4

Во членот 11, во ставот (1), по зборовите: „Владата на Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 5

Во членот 14, во ставот (1), по зборовите: „Влада на Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 6

Во членот 50, во ставот (1) по зборовите: „Службен весник на Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 7

Се овластува Надзорниот одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1653/1
19 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев, с.р.**

893.

Врз основа на член 19 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12), во членот 1, ставот 1 се менува и гласи:

„- Никола Дербанов – претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за овошје;

- Драган Илиевски – претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за млеко;

- Томе Бабунски – претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за месо (говедско, свинско, овчо, козјо, живинско);

- Иван Марковски – претседател на Потсекторска постојана група за несилки и јајца;

- Стевче Јорданоски – претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за жита;

- Кире Неделковски - претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари на тутун и други индустриски култури;

- Иван Вангелов – претседател на Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за вино и грозје;

- Јасмина Луканова – претседател на Потсекторска постојана група за цвеќе и украсни дрва;

- Бобан Димовски – претседател на Потсекторската постојана група за органско производство;

- Ненад Стојанов – претседател на Потсекторската постојана група за уредување на земјоделски пазари со семе и саден материјал;

- Мендо Трајковски – претседател на Потсекторската постојана група за уредување на земјоделски пазари на мед;

- Васка Мојсовска – Национална федерација на фармери;

- Сашо Ристески – претставник на Македонска асоцијација на преработувачи;
- Маријана Лончар Велкова – претставник на Организација на потрошувачи на Македонија;
- Васко Ристовски – Стопанска комора на Македонија;
- Арбен Халили – Стопанска комора на Северо-западна Македонија;
- Александар Зарков – Сојуз на стопански комори на Македонија;
- Вјекослав Танасковиќ – претставник на Факултет за земјоделски науки и храна УКИМ Скопје;
- проф. д-р Љупчо Михајлов – Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
- проф. д-р Сашо Косев – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје;
- д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска – Економски институт Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
- Весела Ламбевска Домазетова – Мрежа за рурален развој;
- Владо Србиновски – А.Б.А.Т. Балканија – Скопје Балканска асоцијација за алтернативен туризам;
- проф. д-р Алирами Салији, Факултет за земјоделство и биотехнологија при Универзитетот во Тетово.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1766/1
19 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

894.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, број 01-492/16, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден 25.2.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-2541/2
19 март 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

895.

Врз основа на член 18 став (14) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16 и 142/16), Прилозите 1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3 и 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2789/1
21 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

МИНИСТЕР

М.П

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА
ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

МИНИСТЕР

(ден, месец и година на издавање)

М.П



Прилог 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ОДНОСНО ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

(име и презиме на физичкото лице)

ОВЛАСТУВАЊЕТО Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

М.П

(ден, месец и година на издавање)



Прилог 4

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

(име и презиме на физичкото лице)

ОВЛАСТУВАЊЕТО Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

М.П

(ден, месец и година на издавање)

896.

Врз основа на член 10 став (14) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18) министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.

Член 2

(1) Лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради (во понатамошниот текст: лиценцата) се издава врз основа на писмено барање поднесено од страна на правно или физичко лице до Регулаторна комисија за домување.

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член се издава во А4 формат на хартија во бела боја.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Лиценцата се издава по доставување на барањето од член 2 став (1) на овој правилник и по проверка на доставената документација.

(2) Лиценцата се издава само доколку е доставена комплетна документација. Доколку приложената документација кон барањето за издавање на лиценцата не е комплетна, барателот се известува во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, да ја комплетира документацијата.

Член 4

(1) Лиценцата се издава на образец во А4 формат на специјална хартија во сина боја.

(2) Формата и содржината на образецот на лиценцата се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) За продолжување на лиценцата, управителот поднесува писмено барање согласно член 2 од овој правилник.

(2) Лиценцата се продолжува по доставено барање од став (1) на овој член и по проверка на доставената документација.

(3) Лиценцата се продолжува само доколку е доставена комплетна документација. Доколку приложената документација кон барањето за продолжување на лиценцата не е комплетна, барателот се известува во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, да ја комплетира документацијата.

Член 6

(1) Лиценцата се одзема со решение донесено од страна на Регулаторната комисија за домување, доколку при вршење на периодични проверки врз управителите се констатира дека настанале услови за одземање на лиценцата согласно член 10 став (9) од Законот за домување.

(2) Лиценцата се одзема со решение по доставено известување и записник од страна на овластениот инспектор за домување, односно инспекторите при Државниот комунален инспекторат со кои се констатира дека настанале услови за одземање на лиценцата согласно член 10 став (9) од Законот за домување.

(3) Лиценцата која е одземена се враќа на Регулаторната комисија за домување во рок од осум дена од денот на правосилноста на решението за одземањето на лиценцата.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради. („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/14)

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2790/1

21 март 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

До: РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Број: _____

Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за издавање на лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со
станбени згради

Од _____

(назив, седиште, адреса и ЕМБС)

Телефон за контакт: _____

е – mail адреса: _____

Подносител на барањето

(име и презиме и потпис на овластено лице)

Прилог 2



Република Северна Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Врз основа на член 109 став 1 од Законот за домување, Регулаторната комисија за домување издава

ЛИЦЕНЦА

**ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТИТЕ НА
УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ**

НА

(назив, седиште, адреса и ЕМБС)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

Претседател на Регулаторна
комисија за домување

М.П.

897.

Врз основа на член 132-а став (3) и (10) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА- ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

Член 2

За спроведување на едукацијата на лицето или правното лице државниот градежен инспектор, односно овластениот градежен инспектор му врачува покана за спроведување на едукација, со која се повикува на едукација.

Член 3

Поканата за спроведување на едукација се печати на хартија во бела боја со формат А4.

Формата и содржината на поканата на државниот градежен инспектор што се врачува за спроведување на едукација е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на поканата на овластениот градежен инспектор што се врачува за спроведување на едукација е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, односно во просториите на инспекциската служба на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје.

Едукацијата ја организираат и спроведуваат Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво преку градежните инспектори, односно општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје преку овластените градежни инспектори.

Член 5

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и повеќе пати.

Член 6

Евиденцијата за спроведената едукација која содржи назив и седиште на правното лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена поканата за спроведување на едукација и место и датум кога е извршена едукацијата, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје ја водат во електронска форма.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2893/1

25 март 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1



Министерство за транспорт и врски
Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Број _____

**Покана
за спроведување на едукација**

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

Име и презиме _____

Единствен матичен број (ЕМБГ) _____

Адреса на живеење _____

Работно место на кое е распореден во правното лице _____

2. Податоци за правното лице

(Назив и седиште)

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ќе спроведе едукација во
_____ часот на ден _____ година во просториите на Државниот инспекторат
за градежништво и урбанизам на улица _____ во
_____.

Предмет на поканата е _____

(се наведува дејствието и членот од законот)

Име, презиме и потпис на
Градежниот инспектор

Име, презиме и потпис на
лицето кое се повикува на
едукација

Место и датум на издавање

М.П.

Прилог 2

Грб на општината,
општината во градот Скопје, односно градот Скопје
Инспекциска служба за урбанизам и градежништво на општина _____

Број _____

**Покана
за спроведување на едукација**

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

Име и презиме _____
Единствен матичен број (ЕМБГ) _____
Адреса на живеење _____
Работно место на кое е распореден во правното лице _____

2. Податоци за правното лице

(назив и седиште)

Инспекциската служба за урбанизам и градежништво ќе спроведе едукација во
_____ часот на ден _____ година во просториите на инспекциската
служба на улица _____ во _____.

Предмет на поканата е _____

(се наведува дејствието и членот од законот)

Име, презиме и потпис на
овластениот градежен
инспектор

Име, презиме и потпис на
лицето кое се повикува на
едукација

Место и датум на издавање

м.п.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

898.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 25.3.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Амир Абдулаи, судија на Апелационен суд Скопје, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 26.3.2019 година.

Решението ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Бр. 02-528/1
26 март 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

899.

Врз основа на член 69 став 1 од Изборниот законик, Државната изборна комисија, објавува

УТВРДЕНА ЕДИНСТВЕНА ЛИСТА НА КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Согласно член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија спроведе ждрепка за утврдување на редоследот на кандидатите на гласачкото ливче за избор на Претседател на Република Северна Македонија 2019 година, одржана на 27-мата Седница на ден 22.3.2019 година.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на Претседател на Република Северна Македонија 2019 година.

1. Блерим Река;
2. Гордана Сиљановска – Давкова;
3. Стево Пендаровски.

Согласно утврдениот редослед, Државната изборна комисија објавува утврдена единствена листа на кандидат за Претседател:

1. Блерим Река – предложен од најмалку 10 000 избирачи _____
2. Гордана Сиљановска – Давкова – предложена од најмалку 10 000 избирачи _____
3. Стево Пендаровски – предложен од најмалку 10 000 избирачи _____

Бр. 09-829/2
25 март 2019 година
Скопје

Државна изборна комисија
Потпретседател,
Дитмире Шеху, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

900.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (1) и (3) а во врска со членот 145 став (2) и член 146 став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и член 2 став (3) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2017 и 37/2019), одлучувајќи по барањето на лицето Александар Иванов за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво МАКОАС БРОКЕР АД, Струмица, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 25.2.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво МАКОАС БРОКЕР АД, Струмица, со седиште на ул. Јанко Цветинов бр. 43, Струмица, при што како основач се јавува лицето Александар Иванов, со адреса на живеење на ул. Широк Дол бр.19, Струмица.

2. Друштвото од точка 1 на ова решение произлегува од Акционерското друштво за застапување во осигурување МАКО АС АД Струмица, кое врз основа на Одлука бр.35/18 од 6.12.2018 година за промена на називот и предметот на работење на друштвото донесена од страна Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 6.12.2018 година, ќе престане да врши работи на застапување во осигурување и ќе отпочне да врши осигурително брокерски работи, а новиот назив на друштвото ќе гласи “Осигурително брокерското друштво МАКОАС БРОКЕР АД, Струмица”.

3. Друштвото од точка 1 на ова решение има основна главнина која изнесува 50.000 евра во денарска противвредност а единствен акционер е лицето Александар Иванов, со живеалиште на адреса ул. Широк Дол бр.19, Струмица.

4. Друштвото од точка 1 на ова решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот на промените во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

5. Друштвото од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот на промените во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

6. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот и останатите акти на осигурителното брокерско друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека осигурителното брокерско друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од денот на усвојување на истите.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и истото ќе се запише во регистарот на осигурително брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на уписот на промените во Централниот регистар на Република Македонија.

9. Со денот на уписот на промените во Централниот регистар на Република Македонија, престанува да важи Решението бр.07-1-390 од 19.7.2013 година издадено од Агенцијата за супервизија на осигурување со кое се дава дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурување МАКО АС Струмица.

Решено во Скопје на 25.2.2019 година под бр.УП 19-1-93.

УП бр. 19-1-93
25 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

901.

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и член 3 од Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање на дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2012, 35/2017 и 37/2019) постапувајќи по барањето за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување во работењето на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 11.3.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. СЕ ДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови од групата на животно осигурување, во работењето на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје.

2. Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, е должно да започне со вршење на работи на осигурување во рамки на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, во рок од шест месеци од денот на донесување на ова решение.

3. Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, е должно писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување веднаш по започнувањето со работа во рамки на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Решено во Скопје на 11.3.2019 година под број УП 19-1-133.

УП бр. 19-1-133
11 март 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

902.

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и член 3 од Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање на дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2012 и 35/2017) постапувајќи по барањето за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување во работењето на САВА осигурување А.Д., Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 31.1.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. СЕ ИДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 14 – Осигурување на кредити од групата на неживотно осигурување, во работењето на САВА осигурување А.Д., Скопје.

2. САВА осигурување а.д., Скопје, е должно да започне со вршење на работи на осигурување во рамки на класата 14 – Осигурување на кредити, во рок од шест месеци од денот на донесување на ова решение.

3. САВА осигурување а.д., Скопје, е должно писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување веднаш по започнувањето со работа во рамки на класата 14 – Осигурување на кредити.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Решено во Скопје на 31.1.2019 година под број УП 19-1-921.

УП бр. 19-1-921
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019063